

(На)враќање кон основите: Начелото на примат (супрематија) на правото на Европската Унија во светлото на актуелните случајувања

1. Вовед

Денес, седум децении од почетокот на европскиот проект, за огромното мнозинство држави-членки начелото на примат (супрематија) на правото Европската Унија не претставува спорно прашање, до тој степен што тоа има добиено близу аксиоматски квалитет како една „даденост“ која државите членки на Унијата отсекогаш биле должни да ја прифатат. Во исто време, од страната на одредени држави-членки, сведоци сме на тенденции на отворено спротивставување (првенствено) од нивните уставните судови да обезбедат целосен примат на правото на ЕУ во националниот правен поредок. Овој труд се навраќа на начелото на примат (primacy) на правото на Европската Унија како едно од фундаменталните правни начела преку кои се овозможува Европската правна интеграција и врз кои почива правниот поредок на Унијата. Ваквото навраќање доаѓа во вистински момент, имајќи ја предвид пресудата на полскиот Уставен трибунал од 7 октомври 2021 година, која силно одекна во европските кругови. Со оваа пресуда поедини одредби од Договорите на Унијата беа прогласени за спротивни на полскиот Устав, со што беше директно испорено важењето на начелото на примат. Потенцијалните импликации, кои би произлегле од изреките на полскиот Уставен трибунал би можеле да бидат далекосежни и да го загрозат единството и автономијата на правниот поредок на Унијата. Од овие причини, се чини дека денес, како никогаш претходно, униформното почитување и примена на начелото на примат од страна на државите членки се сериозно доведени во прашање.

Начелото на примат на правото на ЕУ над националното право, заедно со начелото на директен ефект, се лејшошо на правниот поредок на Унијата, кое ги гарантира единството и кохерентноста на овој поредок. Анализата што следува има цел да даде ново, свежо видување на начелото на примат, разгледувајќи ги актуелните трендови во судската практика на два уставни суда на држави-членки на Унијата (германскиот Федерален Уставен суд и полскиот Уставен трибунал), во контекст на прашањето за целосно и безусловно прифаќање на приматот на правото на ЕУ.

2. Што точно опфаќа обврската за државите членки да гарантираат примат на правото на ЕУ во нивните национални поредоци?

Специфично е тоа што на ниту едно место во Договорите на Унијата (Договорот за функционирање на ЕУ, Договорот за Европска Унија и Договорот за Европат) начелото на примат на правото на ЕУ не е изречно споменато. Впрочем, во Договорите на Унијата воопшто и не се споменува зборот „примат“. Исклучок во оваа смисла е Декларацијата бр.17 приложена кон Ли-

Summary

(RE)TURNING TO THE BASICS: THE PRINCIPLE OF PRIMACY (SUPREMACY) OF THE EUROPEAN UNION LAW IN THE LIGHT OF CURRENT DEVELOPMENTS

Assoc. Prof. Ilina Cenevska, PhD
Faculty of Law "Justinianus Primus" - Skopje

This review goes back to the principle of supremacy of the European Union law as one of the fundamental legal principles that enable European legal integration and on which the legal order of the Union is based. The offered analysis aims to give a new, fresh view of the principle of primacy, viewed from the aspect of the latest developments in the European Union. This return comes at the right time, given the ruling of the Polish Constitutional Court on 7 October 2021, which resonated strongly in European circles. This judgment declared certain provisions of the Treaties of the Union contrary to the Polish Constitution, which directly challenged the validity of the principle of primacy. The rulings of the Polish Constitutional Tribunal could have far-reaching implications for the unity and autonomy of the legal order of the Union. For these reasons, it seems that today, as never before, the uniform observance and application of the principle of primacy by the member states of the Union is seriously questioned.

сабонскиот договор (2007), во која претставниците на државите членки изјавуваат дека, во согласност со воспоставената судска практика на Судот на правдата на Европската Унија, Договорите и законодавството на Унијата донесено врз основа на Договорите имаат примат во однос на законодавството на државите членки, според условите утврдени во судската практика на Судот на правдата на ЕУ (понатаму во текстот, Суд на правдата). Во Декларацијата се цитира мислењето бр. 11197/07 (JUR 260) на Правната служба на Советот на министри во врска со приматот на законодавството на ЕУ, кое датира од 22 јуни 2007 година. Во Мислењето се наведува дека од судската практика на Судот на правдата произлегува дека приматот на правото на ЕУ е „клучно начело“ на правото на Унијата, додека фактот што начелото

на примат не е содржано во текстот на Лисабонскиот договор „нема на никој начин да го промени неговото постоење, ниту важечката судска практика на Судот на правдата“.

За разлика од ова, планираниот Договор за Устав на Европа (2004), кој не успеа да стапи на сила бидејќи не ја доби довербата на граѓаните од сите држави-членки, содржеше одредба според која: „Уставот и правото создадено од институциите на ЕУ во вршењето на надлежностите што им се доделени, има примат над правото на државите членки“.¹ Од денешна гледна точка, останува дилемата зошто оваа одредба не беше подоцна пресликана во Лисабонскиот договор. Барем на прв поглед, се чини нелогична одлуката на творците на Договорите во нив да не биде содржана одредба што ќе се однесува директно на обврската за државите членки да го гарантираат приматот на правото

Гарантирањето на примат за правото на ЕУ практично значи дека, во случај на судир на внатрешно-правна одредба со одредба од правото на Унијата, каде што секоја од нив нуди различно правно решение, резултатот ќе биде применување на одредбата од правото на ЕУ и *нейрименливост* на внатрешно-правната одредба, но не и *нејзина нишаваеност*. Како што потсетува Де Вит (De Witte), националното правило што е непримениливо поради неговата некомпабилност со правото на Унијата ќе се смета за *необерашивно* само во границите на неговата некомпабилност, односно истото правило може да продолжи да се применува на други, идни случаи.⁶ Токму поради ова, Зилер (Ziller) забележува дека терминот „примат“ е посодветен од „*супрематија*“ (supremacy), кој (погрешно) имплицира на *субериорност* на едното право во однос на другото.⁷ Имено, резонот на начелото



на Унијата. Се разбира, споменатата празнина се надоместува со богатата судска практика на Судот на правдата преку која тој низ годините го консолидираше ова начело и која има неспорна персузивна (убедлива) правна сила.²

Кога зборуваме за приматот, важно е да се дефинира што во суштина опфаќа обврската на државите членки да гарантираат примат на правото на ЕУ во нивните национални поредоци. Иако во литература се прави разлика меѓу апсолутен и резервиран (условен) пристап кон приматот на правото на ЕУ, самиот Суд на правдата не познава таква дистинкција – во своите пресуди, Судот зборува исклучиво за апсолутниот примат.³ За разлика од условениот, апсолутниот примат подразбира признавање првенство на правото на ЕУ не само над домашните законски и подзаконски акти, туку и врз уштешаш како хиерархиски највисок внатрешно-правен акт.⁴ Историски, познаваме држави-членки, чиј пат до апсолутното прифаќање на приматот водел најпрвин преку негово резервирано прифаќање,⁵ на начин што за нив целосното прифаќање на приматот на правото на ЕУ претставувало еден вид еволутивно искуство.

на примат не е дека Договорите и севкупното право на Унијата се суштински „супериорни“ над националните устави, туку дека во случај на судир односно разлика во начинот на кој одредено прашање или ситуација треба да се регулира, правото на Унијата ќе се примени за да се разреши настанатиот судир односно разлика.⁸

2.1. Случаи по Costa v. ENEL и Internationale Handelsgesellschaft mbH

Во продолжение ќе се потсетиме на неколку клучни пресуди на Судот на правдата на ЕУ, преку кои беше втемелено начелото на примат и кои, иако се од постар датум, и ден-денес претставуваат „важечко право“. На овој начин, разгледувајќи ги најважните изреки на Судот на правдата во случаите *Costa v. ENEL* и *Internationale Handelsgesellschaft mbH*, посебопфатно ќе може да се дефинира начелото на примат на правото и да се утврди што опфаќа содржински ова начело.

Во случајот *Costa v. ENEL*,⁹ стануваше збор за закон за национализација на италијанската компанија за електростопанство (ENEL), спротивен на тогашниот Договор за основање на европската заедница (ДЕЗ) и усвоен по него. Според дуалистичкиот уставен модел на Италија, италијанскиот суд се обрати до Су-

¹⁴ Зилен, „Примата на право европейско: Една лъжесъдебна юридическа проблема“, Икономит Jacques Delors (декември 2021), стр. 16 и seq.

¹ С. Тодоровски, Всевъзможното на Европейската Университет „Св. Кирил и Методий“, 2010г., стр. 171-179.

„Една супрематија за сите, или секому неговата супрематија”, Зборник на трудови во чест на проф. д-р Томислав Чокревски (Правен факултет „Св. Синијан Први”, 2008), стр. 4.

¹⁸ B. De Witte, "Direct Effect, Supremacy and the Nature of the Legal Order" in P. Craig and G. De Burca (eds.), *The Evolution of EU law* (Oxford University Press, 1998), pp. 102-103.

André De Boer, *Resilience*, 2017.

8162

¹ See *ibid.*



Поштенцијалниште импликации, кои би произлегоше од изрекиште на Ѓолскиот Уставен трибунал би можеле да бидат далекосежни и да го загрозат единство и автономијата на правниот јоредок на Унијата.

дот на правдата прашувајќи кои одредби треба да ги примени – подоцните законски одредби или ЕЗ? Судот на правдата истакна дека „[П]равото што произлегува од Договорот како независен извор на право, поради неговата специјална природа, не може да биде надминато со домашните правни одредби, независно од нивната рамка, а притоа да не биде лишено од неговиот карактер како право на Заедницата, и притоа да не бидат доведети во прашање правните основи врз кои се темели Заедницата“.¹⁰ На тој начин, во случај на судир меѓу засегнатите домашни одредби и правото на ЕУ, без разлика дали претходните се „времени“ во законски или уставен акт, предност ќе имаат одредбите од правото на ЕУ – правејќи ги домашните одредби неприменилви во дадениот случај. Оваа обврска за гарантирање на апсолутен примат се оправдува со тоа што „[П]реносот од страна на државите-членки, на правата и обврските што произлегуваат од Договорот, од нивните домашни правни системи во корист на правниот систем на Заедницата, со себе носи штојно ограничување на нивните суверени права“.¹¹ Последната формулатија е од суштинско значење и зборува за самата природа на Унијата и динамиката на односите меѓу Унијата и државите членки. Имено, како членки на Унијата, државите се обврзале на правила кои важат подеднакво за сите нив, правејќи го приматот на правото на ЕУ еден вид на „all or nothing“ зделка за чие прифаќање Судот на правдата не дозволува селективен пристап.

Во случајот Internationale Handelsgesellschaft mbH¹² се работеше за судир на одредби од регулативи на ЕЗ од областа на земјоделската политика со одредби од германскиот Устав. Првите побарува лиценца за извоз на одредени производи и плаќање на депозит што може да биде одземен доколку извозот не се изврши за време на периодот на важење на лиценцата. Германскиот Федерален Уставен суд (ФУС) сметаше дека овој систем на депозити е спротивен на принципите на слобода на дејствување и располагање, економската слобода и пропорционалноста, утврдени со германскиот Устав. Но одговорот што го даде Судот на правдата беше дека „[П]римената на правни правила или концепти на националното право со цел да се оценува валидноста на мерките, усвоени од институциите на Заедницата би имала штетен ефект по единството и ефикасноста на правото на Заедницата“, како и тоа дека валидноста на мерките на Заедницата „може единствено да биде оценувана во светлото на правото на

¹⁰ Ibid [додаден курсив].

¹¹ Ibid [додаден курсив].

¹² Случај C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel [1970] ECR 1125.

Заедницата“.¹³ Така, поради природата на правото, кое произлегува од Договорот за ЕЗ како независен извор, ова право не може да биде подредено под правилата на националното право, независно од нивната рамка, „без притоа да биде лишено од неговиот карактер на право на Заедницата и без да бидат проблематизирани правните основи на самата Заедница“.¹⁴

Дополнително, Судот на правдата во неколку свои пресуди потсети дека начелото на примат воспоставува предност (предимство, *pre-eminence*) за правото на Унијата над правото на државите членки, бајќи сите органи на државите членки да обезбедат целосен ефекти на одредбите од правото на ЕУ, така што правото на државите членки не би можело да го загрози ефектот што им се дава на тие одредби.¹⁵

Претходно цитираните изреки на Судот на правдата, дадени во прилог на апсолутниот примат, недвосмислено водат кон заклучокот дека од денешна гледна точка е излишно да се даваат дополнителни аргументи во „одбрана“ на приматот на правото на ЕУ врз националните закони и устав. Имено, правото на ЕУ претставува составен дел од правните поредоци на државите членки, како право што треба тие соодветно да го спроведуваат и применуваат. Анализата што следува ќе се фокусира на Германија и Полска, чии неодамнешни пресуди на нивните уставни судови го проблематизираат приматот на правото на ЕУ над националните устави, изразувајќи резервиран став кон начелото на примат.

3. Спротивставување на апсолутниот примат на правото на ЕУ

3.1. Пресудиште на германскиот Федерален Уставен суд

Од погорните пресуди произлегува дека Судот на правдата не остава простор за алтернативно толкување, ниту за селективна примена на начелото на примат во ситуациите што би се јавиле на национално ниво. Сепак, останува фактот дека од воспоставувањето на ова начело до денес, постојат уставни судови што изразиле отпор кон прифаќање на апсолутниот примат на

(Продолжува на 41-ва страница)

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid [додаден курсив].

¹⁵ Види, меѓу другото, C-573/17 Popławski, EU:C:2019:530, пар. 53.54; C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH, ECLI:EU:C:2022:33, пар. 25.

правото на ЕУ над националното право. Во таа насока, германскиот Федерален Уставен суд (ФУС) се издвојува како еден од најгласните противници на апсолутниот примат. Преку серија свои одлуки, ФУС делумно ги доведе во прашање основите на ова начело, за што понуди неколку различни аргументи. Ке се држат на пресудите *Solange I* и *Maastricht Treaty*, како и најскорошната пресуда во таа смисла, која се однесуваше на легалноста на одлуки, усвоени од Европската централна банка.

Во случајот *Solange I*,¹⁶ германскиот ФУС заклучи дека, со оглед на тоа што правото на ЕЗ во тоа време (седумдесеттите години на минатиот век) сè уште не беше достигнало ниво на

членки, каде што германскиот ФУС ја истакна важноста на сувереноста на германската држава и ја потврди својата надлежност да ја оценува компатибилноста на правото на ЕЗ со германскиот Устав, уверувајќи дека тој и понатаму ќе продолжи да оценува дали при усвојување на правните акти ЕЗ ги пречекорила своите надлежности.¹⁹ Воедно, ФУС предупреди дека доколку претходното не се почитува, Германија, како една од државите основачки на ЕЗ, која во перспектива го има своето долготрајно членство во неа, во крајна инстанција, би била принудена да се откаже од овој статус со цел да го зачува атрибутот на целосно суверена држава.²⁰

Меѓу другото, аргумент што има значајно место во анализата на отпорот кон апсолутниот примат е тоа што ФУС ги каракте-



Начелото на примиш на правоото на ЕУ над националното право, заедно со начелото на директен ефект, се лейилош на правниот поредок на Унијата, кое ги гарантира единствено и кохерентноста на овој поредок.

Заштита на фундаменталните човекови права еквивалентно на она од националното уставно право, како и поради тоа што ЕЗ како систем (во тоа време) не уживаše слично ниво на демократски легитимитет за остварување на законодавните надлежности, ФУС ќе продолжи да го оценува секундарното право на Заедницата според стандардите на германскиот Устав.¹⁷ Според ФУС, сè додека системот на ЕЗ нема кодификуван каталог за човекови права соодветен на оној што е содржан во германскиот устав, како и висшински демократски законодавен процес, ФУС ќе го користи своето право да ја оценува усогласеноста на правото на Заедницата со германскиот Устав.¹⁸ Се разбира, од денешна перспектива, како резултат на подоцнежното усвојување и стапување во сила на Повелбата за фундаментални права на ЕУ и реформите на законодавниот процес во ЕУ, овој аргумент ја губи својата валидност.

Подоцна, во случајот *Maastricht Treaty*, се испитуваше односот меѓу надлежностите на ЕЗ и надлежностите на државите

ризираше државите членки како „господари (masters, анг.) на Договорите на Унијата“, потсетувајќи дека ниту Судот на правдата, ниту другите институции на ЕУ не можат да ги толкуват Договорите на Унијата „на начин што ќе ги прошират нејзините надлежности“.²¹

Противието на германскиот ФУС не запре тука. Најнова во серијата пресуди против апсолутниот примат е пресудата од 5 мај 2020 година, во врска со пропустот на германската влада и Бундестагот да обезбедат укинување или неспроведување на Одлуки на Управувачкиот совет на Европската централна банка (ЕЦБ) за програмата за набавки во јавниот сектор.²² Во оваа пресуда, ФУС заклучи дека Одлуките на ЕЦБ излегуваат надвор од надлежностите на Унијата. Пресудата дојде како директна

¹⁶ German Federal Constitutional Court, *Maastricht Treaty judgment*, BVerfGE 89 (1993), 188-190.

¹⁷ Ibid [додаден курсив].

¹⁸ Ibid [додаден курсив]: Претходно, германскиот Федерален Уставен суд го кажа истото во пресудата во случајот *Kloppenburg* (BVerfGE 75 (1988), 242).

¹⁹ German Federal Constitutional Court, Judgment of the Second Senate of 5 May 2020, 2 BvR 859/15 - 2 BvR 1651/15 - 2 BvR 2006/15 - 2 BvR 980/16, Re: Decisions of the Governing Council of the European Central Bank of 22 January 2015 on an expanded asset purchase programme (ECB/2015/100) (пресуда од 5 мај 2020 година).

последица на пресуда, донесена од Судот на правдата во постапката за претходно одлучување во случајот *Weiss and Others*²³ – постапка иницирана од ФУС, која се однесуваше на истата програма за јавни набавки. ФУС заклучи дека со пресудата во *Weiss*, Судот на правдата го пречекорил својот мандат, воспоставен преку функциите, кои му се доделени со член 19(1) втора сентенција од Договорот за Европска Унија (ДЕУ),²⁴ давајќи толкување на Договорите, што е неразбираливо и што, објективно гледано, би морало да се смета за произволно.²⁵ Според ФУС, доколку Судот на правдата ја премине границата на својот мандат, неговите пресуди повеќе не влегуваат во опфатот на член 19(1) втора сентенција од ДЕУ; додека, што се однесува до Германија, овие пресуди го немаат минимумот демократски лежишмиштет неопходен според член 23(1) втор потстап во врска со член 20(1) и (2) и член 79(3) од германскиот Устав.

Меѓу другото, ФУС се задржа на испитување на пропорционалноста на засегнатите мерки, истакнувајќи дека „[в]о контекст на разграничување на надлежностите меѓу Унијата и државите членки, принципот на пропорционалност и сèкупната правна оцена опфатена со него се од големо значење за принципите на демокрација и народен суверенитет“.²⁶ ФУС додаде дека „[н]епочитувањето на овие барања потенцијално ги поместува основите за распределба на надлежностите во ЕУ, нарушувајќи го принципот на пренесени (conferred) надлежности“.²⁷ На овој начин, потсетувајќи на важноста за правилно разграничивање на надлежностите меѓу Унијата и државите членки, ФУС одново ја актуелизираше *Kompetenz-Kompetenz* дилемата за тоа кому му припаѓа највисокиот авторитет да одлучува за разграничување на надлежностите меѓу ЕУ и државите членки.²⁸

Понатаму, ФУС заклучи дека Програмата за јавни набавки би го задоволила принципот на пропорционалност само доколку таа претставува соодветно и неопходно средство за постигнување на целта; принципот на пропорционалност бара целта на Програмата и нејзините ефекти врз економската политика да бидат идентификувани, евалуирани и избалансирани едните во однос на другите.²⁹ Така, во услови каде што целта на Програмата се спроведува безусловно, а се игнорираат нејзините ефекти, принципот на пропорционалност, предвиден со член 5(1) втора сентенција³⁰ и член 5(4) од ДЕУ, очигледно се занемарува³¹.

Претходните изреки на германскиот ФУС може да се сфатат како оспорување на начелото на примат, сфатено во неговиот полни опфат и смисла. Како последица на оваа пресуда на ФУС, Европската комисија отвори постапка против Германија поради повреда на правото на ЕУ, но неодамна, во декември 2021 година, постапката беше затворена.³² За ова ќе стане збор понатаму во трудот.

3.2. Пресуда на јапскиот Уставен трибунал од 7 октомври 2021 година

Во претходно разгледаните пресуди на германскиот ФУС беа презентирани аргументи против признавање целосен примат на правото на ЕУ, преку кои беше изразена недоверба во врска со начинот на кој Унијата ги врши законодавните надлежности, кои ѝ се доделени со Договорите. Сепак, се чини дека полскиот Уставен трибунал (УТ) со својата пресуда од 7 октомври 2021 година му го зададе досега најсилниот удар на начелото на примат и претставува досега најеклатантен пример за противвење кон начелото на примат од страна на уставен суд на една држава-членка.

Оваа пресуда на полскиот УТ со себе носи и сериозен дезинтеграциски потенцијал, особено имајќи ја предвид моментално загрижувачката политичка ситуација во Полска и нејзините проблеми со почитувања на владеењето на правото како темелна пропорционалност.³³

²³ C-493/17 *Weiss and Others*, ECLI:EU:C:2018:1000 (пресуда од 11 декември 2018 година).

²⁴ Член 19(1) втора сентенција ДЕУ: „Судот на правдата на ЕУ се грижи при толкувањето и применетата на Договорите правото да биде почитувано“.

²⁵ German Federal Constitutional Court, Judgment of the Second Senate of 5 May 2020, 2 BvR 859/15 - 2 BvR 1651/15 - 2 BvR 2006/15 - 2 BvR 980/16.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Повеќе за оваа доктрина во P. Craig and G. De Burca, *EU Law: Text, Cases and Materials* (2011), стр. 268-283.

²⁹ German Federal Constitutional Court, Judgment of the Second Senate of 5 May 2020, 2 BvR 859/15 - 2 BvR 1651/15 - 2 BvR 2006/15 - 2 BvR 980/16.

³⁰ Член 5(1) ДЕУ: „Ограничувањата на надлежностите на Унијата се регулирани со начелото на пренос (conferral). Користењето на надлежностите од страна на Унијата се регулира со начелата на супсидијарност и пропорционалност“.

³¹ Член 5(4) ДЕУ: „Според начелото на пропорционалност, содржината и формата на действувањето на Унијата нема да ги надмине границите на она што е потребно за остварување на целите од Договорите. Институциите на Унијата го применуваат начелото на пропорционалност на начин дефиниран во Протоколот за примена на начелата на супсидијарност и

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Ibid.

¹⁹⁰ Ibid.

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Ibid.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Ibid.

²⁰² Ibid.

²⁰³ Ibid.

²⁰⁴ Ibid.

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ Ibid.

²⁰⁷ Ibid.

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Ibid.

²¹¹ Ibid.

²¹² Ibid.

²¹³ Ibid.

²¹⁴ Ibid.


²¹⁵ Ibid.

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ Ibid.

²¹⁸ Ibid.

²¹⁹ Ibid.</



...во Договориште на Унијаша вооишто и не се сиоменува зборош „триташ“.

на Европската Унија дејствуваат надвор од оисегот на надлежносите, кои Република Полска им ги доделила со Договорите; б) Уставот не е врховен закон во Република Полска, кој ужива првенство во однос на неговата обврзувачка сила и примена; и в) Република Полска не може да функционира како суверена и демократичка држава. Тука, како и во германскиот пример, УТ апострофира дека Унијата излегла надвор од опсегот на нејзините надлежности, што има за последица загрозување на суверениот карактер на државата.³⁷

Понатаму, член 19(1), втор потстav од ДЕУ, каде што е содржана обврската државите членки да обезбедат правни средства, неопходни за гарантирање ефективна правна заштита во областите, опфатени со правото на Унијата, читан во комбинација со членот 2 ДЕУ, кој ги институира темелните вредности на Унијата,³⁸ се прогласува за некомпетицисан со конкретни одредби од полскиот Устав, во мерка во која, со цел да се обезбеди ефективна правна заштита во областите опфатени со правото на ЕУ и да се гарантира независноста на судите, претходните одредби ги овластуваат домашните судови за: а) оценување на законитоста на постапката за именување судии, вклучително и проверка на законитоста на актот со кој претседателот на Републиката именува судија; б) оценување на законитоста на одлуката на Националниот судски совет за упатување барање до Претседателот на Републиката за именување судија;

в) испитување на исправноста на процедурата за назначување на судија и, како резултат на тоа, одбивање да се смета за судија лице именувано на судска функција согласно со член 179 од полскиот Устав.³⁹

Полскиот УТ оцени дека Унијата нема надлежност да одлучува за погорните прашања, ниту, пак, тие може да бидат регулирани со правото на Унијата во мерка во која со нив се навлегува во опсегот на надлежности, кои им припаѓаат на државитечленки. Од неговите изреки може да се заклучи дека УТ е на ставот дека, во случај на судир на одредбите од ДЕУ како примарно право на Унијата со полските уставните норми, притат ќе имаат вторите. Но, се разбира, тоа не значи дека засегнатите одредби од ДЕУ се сметаат за непримениви во полскиот правен поредок, туку дека за регулирање на посочените прашања ќе се примени полското уставно решение.

4. Начелото на притат под закана?

Анализираните пресуди на уставните судови на Полска и Германија неминовно водат кон прашањето дали начелото на притат на правото на ЕУ – начело од врховна природа преку кое

³⁷ Ibid.

³⁸ Член 2 ДЕУ: „Унијата се темели на вредностите на почитување на човековото достоинство, слободата, демократијата, еднаквостта, владеењето на правото и почитувањето на човековите права, вклучително и правата на лицата што припаѓаат на малцинствата.“

³⁹ Polish Constitutional Tribunal, Judgment no. K 3/21.

се гарантираат единството и кохерентноста на правниот поредок на Унијата – е моментално под закана? Доколку тоа е така, кои средства ги има Унијата на располагање за да се спротивствави на овие тенденции?

Во ваков тип ситуации, Унијата вообичаено прибегнува кон употреба на правни механизми, се разбира, доколку политичките или soft law механизмите (директни преговори со засегнатата држава-членка, и др.) не вродиле со плод или не даде задоволителен резултат. Примарниот правен механизам во оваа смисла е поведување постапка против државата членка поради повреда на правото на ЕУ (infringement proceedings), постапка во која доминантната правна, но и политичка тежина ѝ припаѓа на Европската комисија.⁴⁰

Позитивен сигнал во целиот овој процес е тоа дека, што се однесува до германскиот случај, ситуацијата (во моментов) е ставена под контрола. Имено, како што беше наведено во Пакетот одлуки на Комисијата од декември 2021 година, како резултат на заложбите, формално преземени од Германија со кои таа безрезервно го признава приматот на правото на ЕУ и авторитетот на Судот на правдата на ЕУ, Комисијата одлучи да ја затвори започнатата постапката поради повреда на правото на ЕУ, поведена во врска со пресудата на германскиот ФУС околу Одлуките на ЕЦБ за Програмата за јавни набавки.⁴¹ Комисијата даде три причини за својата одлука за затворање на постапката. Прво, во одговорот на писмото на формално известување испратено од Комисијата, Германија потврди дека ги почитува принципите на автономија, примат, ефективност и униформна примена на правото на Унијата, како и вредностите, утврдени во член 2 ДЕУ, вклучувајќи го особено владеењето на правото.⁴² Второ, Германија изјави дека го признава авторитетот на Судот на правдата, чии одлуки се конечни и обврзувачки. Во таа насока, Германија призна дека легалноста на актите на институциите на Унијата не може да биде предмет на уставни жалби пред германските судови, односно дека овие акти може да бидат оценувани само од страна на Судот на правдата.⁴³ Трето, повикувајќи се на должноста за лојална соработка, предвидена со Договорите, Германија се обврза дека ќе ги искористи сите расположливи средства за во иднина да избегне повторување на ultra vires наод како оној на германскиот ФУС.⁴⁴

Од друга страна, полскиот случај и понатаму загрижува, особено со оглед на сериозните проблеми со кои се соочува Полска на полето на владеењето на правото како темелна вредност на Унијата.⁴⁵ На 22 декември 2021 година, Комисијата отвори постапка против Полска поради повреда на правото на Унијата, изразувајќи сериозна загриженост околу неодамнешните пресуди на полскиот Уставен трибунал (УТ) од 14 јули и 7 октомври 2021 година каде што УТ прогласи конкретни одредби од Договорите на Унијата за некомпабилни со Уставот на Полска, отворено оспорувајќи го приматот на правото на ЕУ.⁴⁶ Како што беше напомнато во соопштението за јавност, Комисијата оцени дека овие пресуди на УТ се спротивни на општите принципи на автономија, примат, ефективност и униформна примена на правото на Унијата и обврзувачкиот ефект на пресудите на Судот на правдата,⁴⁷

⁴⁰ Повеќе за постапката против држава-членка поради повреда на правото на ЕУ во С. Георгиевски, Вовег во бровото на Европската Унија (2010), стр. 273-284.

⁴¹ Polish Constitutional Tribunal, Judgment no. K 3/21.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Види, меѓу другото, C-619/18 Commission v Poland, ECLI:EU:C:2019:531; C-192/18 Commission v Poland, ECLI:EU:C:2019:924; Joined Cases C-585/18, C-624/18 and C-625/18 A. K. and Others v S&B Nauylisy, ECLI:EU:C:2019:982; C-204/21 R. Commission v Poland (Order of the Vice-President of the Court, ECLI:EU:C:2021:878).

⁴⁵ "Commission launches infringement procedure against Poland for violations of EU law by its Constitutional Tribunal" (Press Release, 22 December 2022), достапно на https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7070

⁴⁶ Ibid.

Според Комисијата, со октомвриската пресуда, Полскиот УТ ги занемарил своите обврски според правото на ЕУ, прогласувајќи го за неуставно – а со тоа и без ефект во полскиот правен поредок – толкувањето на Судот на правдата на членот 19(1) ДЕУ, според кое националниот суд може да биде повикан да ги оценува законитоста на постапката за именување судии и неправилностите во процедурата за именување на судии, проверувајќи дали се исполнети барањата од член 19(1) ДЕУ.⁴⁸ Комисијата изрази силни сомнежи околу независноста и непристрасноста на полскиот УТ, наоѓајќи дека овој суд повеќе не го задоволува барањето за постоење на „суд претходно формиран согласно со закон“ од член 19(1) ДЕУ. На Полска ѝ се дадени два месеца за да одговори на писмото на формално известување од Комисијата.

5. Заклучок

Пресудите кои беа разгледувани во овој труд отворија одредени дилеми, кои го прават неопходно навраќањето и преиспитувањето на приматот на правото на ЕУ како фундаментално начело на правниот поредок на Унијата. Имено, во светлото на новите случајувања за кои погоре стана збор, дали без никаков сомнек може да тврдиме дека пресудите на Судот на правдата на ЕУ во случаите *Costa v. ENEL* и *Internationale Handelsgesellschaft* сè уште се „важечко право“? Една од основните причини зошто денес, седум децении од почетокот на европротекторскиот проект, за одредени држави-членки апсолутниот примат на правото на ЕУ сè уште претставува проблематичен концепт, е ставот на овие држави-членки за начинот на кој ќи осврнуваат Унијата своите законодавни надлежности, пренесени од нивна страна со Договорите – особено во однос на тоа како претходното се одразува на демократскиот легитимитет на ЕУ, но и на националниот суверенитет на државите.

Така, централно место во аргументацијата на германскиот Федерален Уставен суд и полскиот Уставен трибунал зазема дилемата околу недосиштот на надлежност за Унијата да регулира одредени прашања, при што овие два уставни суда заклучија дека институциите на Унијата со своето дејствување ги пречекориле нивните надлежности. Утврдувајќи недостиг од надлежност за Унијата во однос на засегнатите прашања, двата суда сметаат дека се единствените судски инстанции, надлежни да одлучуваат за разрешување на настанатиот судир на надлежности, а оттаму и за судирот на правните норми. Пресудите на германскиот Федерален Уставен суд и полскиот Уставен трибунал укажуваат на еден загрижувачки тренд, кој би можел да се одрази штетно на единството и кохерентноста на правниот поредок на Унијата, дополнително испраќајќи потенцијално опасен сигнал за другите уставни судови од државите членки, кои, пак, следејќи го нивниот пример, би можеле во иднина да се „охрабрат“ и да одбијат безусловно гарантирање на апсолутниот примат на правото на ЕУ.

Како што видовме, Унијата најчесто се потпира на постапката против држава-членка поради повреда на правото на ЕУ како најсоодветен и најефективен правен механизам за спречување или ставање под контрола на ваквите ситуации. Затворањето на започнатата постапка против Германија како резултат на дадените заложби дека германските институции безрезервно ќе го почитуваат приматот на правото на ЕУ, секако, претставувајќи позитивен сигнал. Од друга страна, пак, европската јавност е во исекување на разврската во полскиот случај, каде што останува неизвесно дали Полска ќе продолжи со своето противвење на апсолутниот примат на правото на ЕУ или, пак, слично како Германија, на Комисијата ќе ѝ даде цврсти гаранции за безусловно почитување на приматот, автономијата и униформниот карактер на правото на Унијата.

⁴⁸ Ibid.